

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Трговско друштво за производство, услуги и промет ПЕЈТЕН ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „Народен Фронт“ бр.17 Скопје, преку Адвокатско друштво Георги Димитров адвокати од Скопје, на седницата одржана на ден 23.12.2020 година, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Трговско друштво за производство, услуги и промет ПЕЈТЕН ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „Народен Фронт“ бр.17 Скопје ќе стекне контрола над Друштво за производство, трговија и услуги ВЕБСПОТ ДОО увоз-извоз Скопје со седиште на ул. „Лермонтова“ бр.3/6 Скопје, по пат на купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот) на ден 11.12.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од Трговско друштво за производство, услуги и промет ПЕЈТЕН ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „Народен Фронт“ бр.17 Скопје со која ПЕЈТЕН ДООЕЛ Скопје ќе стекне контрола над Друштво за производство, трговија и услуги ВЕБСПОТ ДОО увоз-извоз Скопје со седиште на ул. „Лермонтова“ бр.3/6 Скопје по пат на купопродажба на удели.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

ПЕЈТЕН ДООЕЛ Скопје врши продажба, изнајмување, сервисирање, одржување на хардверод типот банкомати, ПОС терминали, машини за броење на пари и софтвер поврзан со истите. ПЕЈТЕН ДООЕЛ Скопје има организирано подружница со назив Трговско друштво за производство, услуги и промет ПЕЈТЕН ДООЕЛ Скопје – Подружница Охрид.

ПЕЈТЕН ДООЕЛ Скопје е дел од групацијата Ассеко СЕЕ (Assesco SEE), водечка ИТ групација во Југоисточна Европа во областа на развојот на сопствен софтвер и услуги поврзани со софтвер. Групацијата Ассеко СЕЕ има поврзани друштва во 23 држави. Во Република Северна Македонија групацијата Ассеко СЕЕ е присутна и преку Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје, со седиште на Народен Фронт бр.17 Скопје.

ВЕБСПОТ ДОО увоз-извоз Скопје е со приоритетна дејност посредување во трговија со разновидни производи, односно врши посредување при малопродажба на разни производи и услуги преку платформата за електронска трговија (платформа за продажба и промоција на зделки) Групер (Groupер). ВЕБСПОТ ДОО увоз-извоз Скопје има организирано подружница со назив Друштво за производство, трговија и услуги ВЕБСПОТ ДОО увоз-извоз Скопје – Подружница Туристичка агенција ВЕБСПОТ Скопје. ВЕБСПОТ ДОО увоз-извоз Скопје поседува „А“ лиценца за вршење на туристичка дејност издадена од страна на Министерството за економија. Предметната лиценца му овозможува на друштвото да може на својата платформа за електронска трговија да посредува при продажба на туристички аранжмани во земјата и во странство.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Владимир Наумовски